



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ЧАШКА

Службен гласник
на Општина Чашка
Излегува по потреба

Број 2
година XVIII
07.03.2014 година

БЕСПЛАТЕН
ПРИМЕРОК

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка, донесе:

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Одлука за вклопување во идна урбанистичко планска документација на КП 66 КО Витанци

Се објавува, Одлука за вклопување во идна урбанистичко планска документација на КП 66 КО Витанци, што Советот на општина Чашка ја усвои на седницата на 27.02.2014.

Бр. 08- 335/13
27.02.2014 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/02) член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти (“Службен весник на РМ” бр.24/11, 54/11 155/12), и член 2, став 1, алинеа 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација (“Службен весник на РМ” бр.56/11, 162/12), Советот на Општина Чашка, на седницата одржана на ден 27.02.2014 година ја донесе следната:

ОДЛУКА

за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 66 КО Витанци

член 1

Советот на Општина Чашка утврдува потреба за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 66 КО Витанци.

член 2

Намената да биде усогласена со постојната класа на намени А1-домување.

член 3

Одлуката се носи во согласност со член 2, став 1 алинеа 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на РМ” бр.56/11, 162/12).

член 4

Оваа Одлука влегува во сила со нејзиното донесување, а ќе биде објавена во “Службениот гласник на Општина Чашка”.

Бр. 07 – 335/12
27.02.2014 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка, донесе:

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Одлука за вклопување во идна урбанистичко планска документација на КП 1364 КО Мартолци

Се објавува, Одлука за вклопување во идна урбанистичко планска документација на КП 1364 КО Мартолци, што Советот на општина Чашка ја усвои на седницата на 27.02.2014.

Бр. 08- 335/15
27.02.2014 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/02) член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти (“Службен весник на РМ” бр.24/11, 54/11 155/12), и член 2, став 1, алинеа 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација (“Службен весник на РМ” бр.56/11, 162/12), Советот на Општина Чашка, на седницата одржана на ден 27.02.2014 година ја донесе следната:

ОДЛУКА

за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 1364 КО Мартолци

член 1

Советот на Општина Чашка утврдува потреба за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 1364 КО Мартолци.

член 2

Намената да биде усогласена со постојната класа на намени А1-домување.

член 3

Одлуката се носи во согласност со член 2, став 1 алинеа 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на РМ” бр.56/11, 162/12).

член 4

Оваа Одлука влегува во сила со нејзиното донесување, а ќе биде објавена во “Службениот гласник на Општина Чашка”.

Бр. 07 – 335/14
27.02.2014 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка, донесе:

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Одлука за вклопување во идна урбанистичко планска документација на КП 374/12 КО Чашка

Се објавува, Одлука за вклопување во идна урбанистичко планска документација на КП 374/12 КО Чашка, што Советот на општина Чашка ја усвои на седницата на 27.02.2014.

Бр. 08- 335/17
27.02.2014 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/02) член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти (“Службен весник на РМ” бр.24/11, 54/11 155/12), и член 2, став 1, алинеа 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација (“Службен весник на РМ” бр.56/11, 162/12), Советот на Општина Чашка, на седницата одржана на ден 27.02.2014 година ја донесе следната:

ОДЛУКА

за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 374/12 КО Чашка

член 1

Советот на Општина Чашка утврдува потреба за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 374/12 КО Чашка.

член 2

Намената да биде усогласена со постојната класа на намени Г3 - сервиси.

член 3

Одлуката се носи во согласност со член 2, став 1 алинеа 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на РМ” бр.56/11, 162/12).

член 4

Оваа Одлука влегува во сила со нејзиното донесување, а ќе биде објавена во “Службениот гласник на Општина Чашка”.

Бр. 07 – 335/16
27.02.2014 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка, донесе:

ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлука за вклопување во идна
урбанистичко планска документација на КП 59/16
КО Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р.

Се објавува, Одлука за вклопување во идна урбанистичко планска документација на КП 59/16 КО Чашка, што Советот на општина Чашка ја усвои на седницата на 27.02.2014.

Бр. 08- 335/11
27.02.2014 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/02) член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти (“Службен весник на РМ” бр.24/11, 54/11 155/12), и член 2, став 1, алинеа 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација (“Службен весник на РМ” бр.56/11, 162/12), Советот на Општина Чашка, на седницата одржана на ден 27.02.2014 година ја донесе следната:

ОДЛУКА
за вклопување во идна урбанистичко – планска
документација на КП 59/16 КО Чашка

член 1

Советот на Општина Чашка утврдува потреба за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 59/16 КО Чашка.

член 2

Намената да биде усогласена со постојната класа на намени А1- домување.

член 3

Одлуката се носи во согласност со член 2, став 1 алинеа 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на РМ” бр.56/11, 162/12).

член 4

Оваа Одлука влегува во сила со нејзиното донесување, а ќе биде објавена во “Службениот гласник на Општина Чашка”.

Бр. 07 – 335/10
27.02.2014 година
Чашка

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка, донесе:

ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлука за вклопување во идна
урбанистичко планска документација на КП
147/31 КО Чашка

Се објавува, Одлука за вклопување во идна урбанистичко планска документација на КП 147/31 КО Чашка, што Советот на општина Чашка ја усвои на седницата на 27.02.2014.

Бр. 08- 335/9
27.02.2014 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/02) член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти (“Службен весник на РМ” бр.24/11, 54/11 155/12), и член 2, став 1, алинеа 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација (“Службен весник на РМ” бр.56/11, 162/12), Советот на Општина Чашка, на седницата одржана на ден 27.02.2014 година ја донесе следната:

ОДЛУКА
за вклопување во идна урбанистичко – планска
документација на КП 147/31 КО Чашка

член 1

Советот на Општина Чашка утврдува потреба за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 147/31 КО Чашка.

член 2

Намената да биде усогласена со постојната класа на намени А1- домување.

член 3

Одлуката се носи во согласност со член 2, став 1 алинеа 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на РМ” бр.56/11, 162/12).

член 4

Оваа Одлука влегува во сила со нејзиното донесување, а ќе биде објавена во “Службениот гласник на Општина Чашка”.

Бр. 07 – 335/8
27.02.2014 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка, донесе:

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Одлука за вклопување во идна урбанистичко планска документација на КП 862 и 863 КО Мелница

Се објавува, Одлука за вклопување во идна урбанистичко планска документација на КП 862 и 863 КО Мелница, што Советот на општина Чашка ја усвои на седницата на 27.02.2014.

Бр. 08- 335/23
27.02.2014 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/02) член 10 став 4 од Законот за постапување со неправно изградени објекти (“Службен весник на РМ” бр.24/11, 54/11 155/12), и член 2, став 1, алинеа 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на неправни објекти во урбанистичко планска документација (“Службен весник на РМ” бр.56/11, 162/12), Советот на Општина Чашка, на седницата одржана на ден 27.02.2014 година ја донесе следната:

ОДЛУКА

за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 862 и 863 КО Мелница

член 1

Советот на Општина Чашка утврдува потреба за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 862 и 863 КО Мелница.

член 2

Намената да биде усогласена со постојната класа на намени А1- домување.

член 3

Одлуката се носи во согласност со член 2, став 1 алинеа 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на неправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на РМ” бр.56/11, 162/12).

член 4

Оваа Одлука влегува во сила со нејзиното донесување, а ќе биде објавена во “Службениот гласник на Општина Чашка”.

Бр. 07 – 335/22
27.02.2014 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка, донесе:

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Одлука за вклопување во идна урбанистичко планска документација на КП 816 КО Лисиче

Се објавува, Одлука за вклопување во идна урбанистичко планска документација на КП 816 КО Лисиче, што Советот на општина Чашка ја усвои на седницата на 27.02.2014.

Бр. 08- 335/21
27.02.2014 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/02) член 10 став 4 од Законот за постапување со неправно изградени објекти (“Службен весник на РМ” бр.24/11, 54/11 155/12), и член 2, став 1, алинеа 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на неправни објекти во урбанистичко планска документација (“Службен весник на РМ” бр.56/11, 162/12), Советот на Општина Чашка, на седницата одржана на ден 27.02.2014 година ја донесе следната:

ОДЛУКА
за вклопување во идна урбанистичко – планска
документација на КП 816 КО Лисиче

член 1

Советот на Општина Чашка утврдува потреба за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 816 КО Лисиче.

член 2

Намената да биде усогласена со постојната класа на намени А1- домување.

член 3

Одлуката се носи во согласност со член 2, став 1 алинеа 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на РМ” бр.56/11, 162/12).

член 4

Оваа Одлука влегува во сила со нејзиното донесување, а ќе биде објавена во “Службениот гласник на Општина Чашка”.

Бр. 07 – 335/20
27.02.2014 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка, донесе:

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Одлука за вклопување во идна
урбанистичко планска документација на КП 111/6
КО Лисиче

Се објавува, Одлука за вклопување во идна урбанистичко планска документација на КП 111/6 КО Лисиче, што Советот на општина Чашка ја усвои на седницата на 27.02.2014.

Бр. 08- 335/19
27.02.2014 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ”

бр.5/02) член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти (“Службен весник на РМ” бр.24/11, 54/11 155/12), и член 2, став 1, алинеа 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација (“Службен весник на РМ” бр.56/11, 162/12), Советот на Општина Чашка, на седницата одржана на ден 27.02.2014 година ја донесе следната:

ОДЛУКА

за вклопување во идна урбанистичко – планска
документација на КП 111/6 КО Лисиче

член 1

Советот на Општина Чашка утврдува потреба за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 111/6 КО Лисиче.

член 2

Намената да биде усогласена со постојната класа на намени А1- домување.

член 3

Одлуката се носи во согласност со член 2, став 1 алинеа 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на РМ” бр.56/11, 162/12).

член 4

Оваа Одлука влегува во сила со нејзиното донесување, а ќе биде објавена во “Службениот гласник на Општина Чашка”.

Бр. 07 – 335/18
27.02.2014 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка, донесе:

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Одлука за вклопување во идна
урбанистичко планска документација на КП 2218
КО Горно Јаболчиште

Се објавува, Одлука за вклопување во идна урбанистичко планска документација на КП 2218 КО Горно Јаболчиште, што Советот на општина Чашка ја усвои на седницата на 27.02.2014.

Бр. 08- 335/37
27.02.2014 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/02) член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти (“Службен весник на РМ” бр.24/11, 54/11 155/12), и член 2, став 1, алинеа 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација (“Службен весник на РМ” бр.56/11, 162/12), Советот на Општина Чашка, на седницата одржана на ден 27.02.2014 година ја донесе следната:

ОДЛУКА

за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 2218 КО Горно Јаболчиште

член 1

Советот на Општина Чашка утврдува потреба за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 2218 КО Горно Јаболчиште.

член 2

Намената да биде усогласена со постојната класа на намени Б-1- мали комерцијални и деловни дејности.

член 3

Одлуката се носи во согласност со член 2, став 1 алинеа 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на РМ” бр.56/11, 162/12).

член 4

Оваа Одлука влегува во сила со нејзиното донесување, а ќе биде објавена во “Службениот гласник на Општина Чашка”.

Бр. 07 – 335/36
27.02.2014 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка, донесе:

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Програма за дополнување на Програма за изработка на урбанистички планови во општина Чашка за 2014

Се објавува, Програма за дополнување на Програма за изработка на урбанистички планови во општина Чашка за 2014, што Советот на општина Чашка ја усвои на седницата на 27.02.2014.

Бр. 08- 335/7
27.02.2014 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 22, став 1, точка 1 од Законот за локалната самоуправа („Службен Весник на РМ” бр. 5/02), член 17 од Законот за просторно и урбанистичко планирање Службен весник на РМ бр, 51/05, 137/07, 91/09, 124/10, 18/11, 53/11, 144/12 и 55/13 Советот на општина Чашка, на седницата на 27.02.2014 година донесе:

ЗАКЛУЧОК

за усвојување на програма за дополнување на Програмата за изработка на урбанистички планови во Општина Чашка за 2014 година

1. Советот на општина Чашка усвои, Програма за дополнување на Програмата за изработка на урбанистички планови во Општина Чашка за 2014 година.
2. Заклучокот влегува во сила наредниот ден од денот на објавување во Сл.гласник на општина Чашка.

Бр. 07 – 335/6
27.02.2014 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р.

Врз основа на член 22, став 1, точка 1, од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.5/02), а во согласност со член 17 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Службен весник на РМ бр.51/5, 137/07, 91/09, 124/10, 18/11, 53/11, 144/12, 55/13 и 163/13), Советот на Општина Чашка на седницата одржана на ден 27.02.2014, ја донесе следната:

ПРОГРАМА
за дополнување на Програмата за изработка на
урбанистички планови во Општина Чашка за 2014
година

член 1

Програмата за изработка на урбанистичките планови за селата во Општина Чашка за 2014 година, донесена од Советот на Општина Чашка бр.07-1811/19 од 15.11.2013 година се дополнува.

член 2

Дополнувањето се однесува на:

1. Во делот **ПЛАНИРАЊЕ**, точката **2. Урбанистички план вон населено место** се додаваат две нови точки 2 и 3 кои гласат:
2. Урбанистички план вон населено место за вилна населба со намена А4 времено домување на КП 75 КО Чашка, м.в. Солинарче, Општина Чашка
3. Урбанистички план вон населено место за викенед населба на КП 109/4, КП 109/5, КП 110/2, КП 110/3, КП 110/4, КП110/5 м.в. Свински дол и КП 111/2, КП 111/6, КП 111/8, КП111/10, КП111/11, КП111/12 м.в. Желковец КО Лисиче Општина Чашка

член 3

Оваа Одлука влегува во сила со нејзиното донесување, а ќе биде објавена во “Службениот гласник на Општина Чашка”

Бр. 07 – 335/5
27.02.2014 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка, донесе:

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Одлука за отпис на застарени
побарувања и обврски во Буџетот на општина
Чашка

Се објавува, Одлука за отпис на застарени побарувања и обврски во Буџетот на општина Чашка, што Советот на општина Чашка ја усвои на седницата на 27.02.2014.

Бр. 08- 335/4
27.02.2014 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 36, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ” бр.5/02), Советот на Општина Чашка на седницата одржана на 27.02.2014 година, донесе

ОДЛУКА

за отпис за застарени побарувања и обврски
во Буџетот на Општина Чашка

член 1

Со оваа Одлука се врши отпис на застарени обврски согласно Извештајот за извршениот попис на постојани средства и извештајот за отпис на застарени обврски во Буџетот на Општина Чашка бр. 01-1968/3 од 31.12.2013 година, изготвен од Комисијата за вршење на попис на постојани средства и обврски формирана од Градоначалникот.

член 2

Извештајот за извршениот отпис на застарени обврски во Буџетот на Општина Чашка бр. 01-1968/3 од 31.12.2013 година е составен дел на оваа Одлука

член 3

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето и ќе се објави во „Службен гласник на Општина Чашка “.

Бр. 07 – 335/3
27.02.2014 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка, донесе:

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Решение за одобрување на
финансиски средства

Се објавува Решение за одобрување на финансиски средства, што Советот на општина Чашка го усвои на седницата на 27.02.2014.

Бр. 08- 335/29
27.02.2014 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа Сл.весник на РМ бр 5/2002, Советот на општина Чашка на седницата на 27.02.2014 донесе:

РЕШЕНИЕ
за одобрување на финансиски средства

1. Со ова Решение Советот на општина Чашка го одобри барањето на Ивановиќ Славица од с.Чашка, за финансиски средства во висина од 5.000,00 денари, за лекување и тешка материјална состојба.
2. Средствата за реализација на ова Решение ќе се обезбедат од Буџетот на општина Чашка за 2014 година, Програма АО Совет на општина, подставка 413110-тековни резерви.
3. Решението влегува во сила наредниот ден од денот на објавување во Службен гласник на општина Чашка.

Бр. 07 – 335/27
27.02.2014 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 4 од Законот за локална самоуправа Службен весник на РМ бр 5/2002,а во согласност со Решение за одобрување на финансиски средства,што Советот на општина Чашка го донесе на седницата на 27.02.2014 година, Градоначалникот на општина Чашка, донесе:

РЕШЕНИЕ
за одобрување на финансиски средства

1. Се одобрува исплата на финансиски средства,на Ивановиќ Славица од с.Чашка, финансиски средства во висина од 5.000,00 денари, за лекување и тешка материјална состојба.
2. Средствата за реализација на ова Решение ќе се обезбедат од Буџетот на општина Чашка за 2014година, Програма АО Совет на општина, подставка 413110-тековни резерви.

3. Се задолжува Одделението за финансии во општина Чашка да го спроведе ова Решение.
4. Решението влегува во сила со денот на донесувањето.

Бр. 08- 335/28
27.02.2014 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка, донесе:

ЗАКЛУЧОК
за објавување на Решение за одобрување на финансиски средства

Се објавува Решение за одобрување на финансиски средства, што Советот на општина Чашка го усвои на седницата на 27.02.2014.

Бр. 08- 335/32
27.02.2014 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа Сл.весник на РМ бр 5/2002,Советот на општина Чашка на седницата на 27.02.2014 донесе:

РЕШЕНИЕ
за одобрување на финансиски средства

1. Со ова Решение Советот на општина Чашка го одобри барањето на Севдин Бејлјров од с. Г. Јаболчиште, финансиски средства во висина од 10.000,00 денари, за лекување.
2. Средствата за реализација на ова Решение ќе се обезбедат од Буџетот на општина Чашка за 2014година, Програма АО Совет на општина, подставка 413110-тековни резерви.
3. Решението влегува во сила наредниот ден од денот на објавување во Службен гласник на општина Чашка.

Бр. 07 – 335/30
27.02.2014 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 4 од Законот за локална самоуправа Службен весник на РМ бр 5/2002,а во согласност со Решение за одобрување на финансиски средства,што Советот на општина Чашка го донесе на седницата на 27.02.2014 година, Градоначалникот на општина Чашка, донесе:

**РЕШЕНИЕ
за одобрување на финансиски средства**

1. Се одобрува исплата на финансиски средства,на Севдин Бејлуков од с.Г.Јаболчиште, финансиски средства во висина од 10.000,00 денари, за лекување.
2. Средствата за реализација на ова Решение ќе се обезбедат од Буџетот на општина Чашка за 2014година, Програма АО Совет на општина, подставка 413110-тековни резерви.
3. Се задолжува Одделението за финансии во општина Чашка да го спроведе ова Решение.
4. Решението влегува во сила со денот на донесувањето.

Бр. 08- 335/31
27.02.2014 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка, донесе:

**ЗАКЛУЧОК
за објавување на решение за одобрување на
финансиски средства**

Се објавува Решение за одобрување на финансиски средства, што Советот на општина Чашка го усвои на седницата на 27.02.2014.

Бр. 08- 335/26
27.02.2014 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа Службен весник на РМ бр 5/2002,Советот на општина Чашка на седницата на 27.02.2014 донесе

**РЕШЕНИЕ
за одобрување на финансиски средства**

1. Со ова Решение Советот на општина Чашка го одобри барањето на Ангелов Тони од Чашка, за финансиски средства во висина од 10.000,00 денари, за лекување.
2. Средствата за реализација на ова Решение ќе се обезбедат од Буџетот на општина Чашка за 2014година, Програма АО Совет на општина, подставка 413110-тековни резерви.
3. Решението влегува во сила наредниот ден од денот на објавување во Сл.гласник на општина Чашка.

Бр. 07 – 335/24
27.02.2014 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 4 од Законот за локална самоуправа Сл.весник на РМ бр 5/2002, а во согласност со Решение за одобрување на финансиски средства, што Советот на општина Чашка го донесе на седницата на 27.02.2014 година, Градоначалникот на општина Чашка, донесе:

**РЕШЕНИЕ
за одобрување на финансиски средства**

1. Се одобрува исплата на финансиски средства,на Ангелов Тони од Чашка, финансиски средства во висина од 10.000,00 денари, за лекување.
2. Средствата за реализација на ова Решение ќе се обезбедат од Буџетот на општина Чашка за 2014година, Програма АО Совет на општина, подставка 413110-тековни резерви.
3. Се задолжува Одделението за финансии во општина Чашка да го спроведе ова Решение.
4. Решението влегува во сила со денот на донесувањето.

Бр. 08- 335/25
27.02.2014 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка, донесе:

**ЗАКЛУЧОК
за објавување на Решение за одобрување на
финансиски средства**

Се објавува Решение за одобрување на финансиски средства, што Советот на општина Чашка го усвои на седницата на 27.02.2014.

Бр. 08- 335/35
27.02.2014 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа Службен весник на РМ бр 5/2002, Советот на општина Чашка на седницата на 27.02.2014 донесе:

**РЕШЕНИЕ
за одобрување на финансиски средства**

1. Со ова Решение Советот на општина Чашка го одобри барањето на Незировска Рефика од с.Мелница, за финансиски средства во висина од 5.000,00 денари, за лекување.
2. Средствата за реализација на ова Решение ќе се обезбедат од Буџетот на општина Чашка за 2014 година, Програма АО Совет на општина, подставка 413110-тековни резерви.
3. Решението влегува во сила наредниот ден од денот на објавување во Службен гласник на општина Чашка.

Бр. 07 – 335/33
27.02.2014 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 4 од Законот за локална самоуправа Службен весник на РМ бр

5/2002, а во согласност со Решение за одобрување на финансиски средства,што Советот на општина Чашка го донесе на седницата на 27.02.2014 година, Градоначалникот на општина Чашка, донесе:

**РЕШЕНИЕ
за одобрување на финансиски средства**

1. Се одобрува исплата на финансиски средства,на Незировска Рефика од с.Мелница, финансиски средства во висина од 5.000,00 денари, за лекување.
2. Средствата за реализација на ова Решение ќе се обезбедат од Буџетот на општина Чашка за 2014 година, Програма АО Совет на општина, подставка 413110-тековни резерви.
3. Се задолжува Одделението за финансии во општина Чашка да го спроведе ова Решение.
4. Решението влегува во сила со денот на донесувањето.

Бр. 08- 335/34
27.02.2014 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горанчо Пановски с.р

Содржина:

1. Заклучок за објавување на Одлука за вклопување во идна урбанистичко планска документација на КП 66 КО Витанци
2. Одлука за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 66 КО Витанци
3. Заклучок за објавување на Одлука за вклопување во идна урбанистичко планска документација на КП 1364 КО Мартолци
4. Одлука за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 1364 КО Мартолци
5. Заклучок за објавување на Одлука за вклопување во идна урбанистичко планска документација на КП 374/12 КО Чашка
6. Одлука за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 374/12 КО Чашка
7. Заклучок за објавување на Одлука за вклопување во идна урбанистичко планска документација на КП 59/16 КО Чашка

8. Одлука за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 59/16 КО Чашка
9. Заклучок за објавување на Одлука за вклопување во идна урбанистичко планска документација на КП 147/31 КО Чашка
10. Одлука за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 147/31 КО Чашка
11. Заклучок за објавување на Одлука за вклопување во идна урбанистичко планска документација на КП 862 и 863 КО Мелница
12. Одлука за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 862 и 863 КО Мелница
13. Заклучок за објавување на Одлука за вклопување во идна урбанистичко планска документација на КП 816 КО Лисиче
14. Одлука за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 816 КО Лисиче
15. Заклучок за објавување на Одлука за вклопување во идна урбанистичко планска документација на КП 111/6 КО Лисиче
16. Одлука за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 111/6 КО Лисиче
17. Заклучок за објавување на Одлука за вклопување во идна урбанистичко планска документација на КП 2218 КО Горно Јаболчиште
18. Одлука за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 2218 КО Горно Јаболчиште
19. Заклучок за објавување на Програма за дополнување на Програма за изработка на урбанистички планови во општина Чашка за 2014
20. Заклучок за усвојување на програма за дополнување на Програмата за изработка на урбанистички планови во Општина Чашка за 2014 година
21. Програма за дополнување на Програмата за изработка на урбанистички планови во Општина Чашка за 2014 година
22. Заклучок за објавување на Одлука за отпис на застарени побарувања и обврски во Буџетот на општина Чашка
23. Одлука за отпис за застарени побарувања и обврски во Буџетот на Општина Чашка
24. Заклучок за објавување на Решение за одобрување на финансиски средства
25. Решение за одобрување на финансиски средства
26. Решение за одобрување на финансиски средства
27. Заклучок за објавување на Решение за одобрување на финансиски средства
28. Решение за одобрување на финансиски средства
29. Решение за одобрување на финансиски средства
30. Заклучок за објавување на Решение за одобрување на финансиски средства
31. Решение за одобрување на финансиски средства
32. Решение за одобрување на финансиски средства
33. Заклучок за објавување на Решение за одобрување на финансиски средства
34. Решение за одобрување на финансиски средства
35. Решение за одобрување на финансиски средства

**Издавач: Општина Чашка
ул.Илинденска бр.8 нас.Чашка**

**Уредник/Бојанка Мирова
Изготвил/ Димче Ангелов
Техничка обработка/Димче Ангелов**